



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 8 април 1954
Број 11 Год. X

Прегилата за 1954 год. изнесува 600 дин. Овој број чини 20 динари. Чековна сметка број 801-Т-166.

48

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1954 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година, што го усвои Народното собрание на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 март 1954 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 26 март 1954 година.

У. број 1

Скопје, 27 март 1954 година

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Л. Колишевски, с. р. Љ. Арсов, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1954 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ У В О Д

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА

ГЛАВА I

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД*

Вкупниот општествен производ пресметан на база истите цени, го покажува следниот пораст:**

| | Година | | Индекс 1952=100 |
|--|--------|--------|--------------------|
| | 1952 | 1953 | |
| Вкупен општествен производ (во милиони динари) | 49.922 | 52.055 | 104,3 |
| Вкупен општествен производ на глава на жител (во динари) | 38.606 | 39.410 | 102,2 |

* Сите податоци за минатите периоди се статистички податоци на Заводот за статистика и евиденција на НРМ.

** Извршувањето искажано во 1952 и 1953 година е на база на статистичките податоци за севкупното производство во индустријата, градежништвото и сообраќајот. За земјоделството во 1953 година земена е процена на извршувањето додека 1952 година е земена како просечна година, бидејќи е истата изразито сушна година да би упоредувањето било пореално.

ГЛАВА II

ПРОМЕНИ ВО РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1953 ГОДИНА

На порастот на вкупниот општествен производ битно влијаеше следното: зголемувањето на инвестиционата изградба, порастот на индустриското производство, освен во тугуновата индустрија и порастот на земјоделското производство. Зголемењата инвестициона изградба во 1953 година во однос на минатите години, влијаеше на зголемување на целокупната стопанска активност во нашата Република.

1.

ПОРАСТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1) Вкупното индустриско производство во периодот 1949 до крајот на 1952 година воглавно се задржува на истото ниво. Ако нивото на производството во 1949 година го одбележиме со 100%, тогаш нивото на производството изнесува во:

| Година | Индекс |
|-------------|--------|
| 1950 година | 108 |
| 1951 „ | 98 |
| 1952 „ | 99 |

Во овој период расте производството на електричната енергија и индустријата на неметали, опаѓа производството во текстилната и прехранбената индустрија, а во останатите индустриски гранки останува воглавно на исто ниво.

2)* Во 1953 година расте индустриското производство во однос на 1952 година за 6% несметајќи ја експлоатацијата на шумите.**

Порастот на индустриското производство во 1953 година по гранки на индустриската дејност во однос на 1952 година е следен:

| | 1952 г. | 1953 г. |
|----------------------------|---------|---------|
| 111 — Електростопанство | 100 | 113 |
| 112 — Јаглен | 100 | 93 |
| 115 — Обоена металургија | 100 | 102 |
| 116 — Неметална индустрија | 100 | 163 |
| 117 — Метална индустрија | 100 | 123 |
| 120 — Хемиска индустрија | 100 | 91 |
| 121 — Градежна индустрија | 100 | 146 |

* Индустриското производство се задржа на истото ниво поради сушните години и тешкотијата околу снабдувањето со сировини од увоз.

** Сметано по исти цени од 1954 година, во индустријата се покажува опаѓање на производството за 11,6%. Ова опаѓање на производството е резултат на опаѓањето во тугуновата индустрија во 1953 година, услед сушата, поради кое е смален и општествениот бруто производ во индустријата во 1953 година.

| | | |
|------------------------------|-----|-------|
| 122 — Дрвна индустрија | 100 | 191 |
| 123 — Индустрија на хартија | 100 | 107 |
| 124 — Текстилна индустрија | 100 | 103 |
| 125 — Кожна индустрија | 100 | 116 |
| 127 — Прехранбена индустрија | 100 | 103 |
| 129 — Тутунова индустрија | 100 | 72 |
| 313 — Експлоатација на шуми | 100 | 92*** |

3) Во 1953 година беше проширен асортиманот и се подобри квалитетот на индустриските производи.

4) Порастот на индустриското производство во поедините гранки произлегува и од поголемиот пораст на продуктивноста на трудот.

5) Зголемувањето на индустриското производство е овозможено со подобро користење на постоечките капацитети и со пуштање во погон нови капацитети.

2.

ПОРАСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1) На зголемувањето на вкупниот општествен производ од 4,3% влијае и зголемувањето на земјоделското производство како последица на сразмерно родната 1953 година во земјоделието. Во 1953 година вредноста на земјоделското производство е зголемена за 8,3% во однос на планот за 1952 година.

2) Вредноста на земјоделското производство во 1953 година по гранки изнесува:

| | Вредност на производството 1930/39 год. = 100* | | |
|----------------------|---|---------|---------|
| | 1947/51 г. | 1951 г. | 1953 г. |
| — Ратарство | 124,4 | 129,8 | 138,5 |
| — Овощтарство | 163,0 | 169,7 | 208,0 |
| — Лозарство | 139,1 | 143,9 | 128,0 |
| — Сточарство | 97,7 | 92,5 | 117,0 |
| — Рибарство | 114,4 | 100,0 | 103,0 |
| — Домашна преработка | 94,8 | 85,2 | 98,0 |
| Вкупно: | 114,5 | 117,3 | 131,0 |

3) Производството на главните земјоделски производи е следно:

| | Физички обем 1930/39 = 100 | | |
|-----------------|----------------------------|---------|---------|
| | 1947/51 г. | 1951 г. | 1953 г. |
| — Пшеница и р'ж | 80,3 | 92,6 | 100 |
| — Пченка | 89,6 | 97, | 105 |
| — Ориз | 135, | 161, | 364 |
| — Афион семе | 74, | 144, | 108 |
| — Афион смола | 48 | 78, | 60 |
| — Памук | 308, | 214, | 206 |
| — Тутун | 242, | 220, | 235 |
| — Овощие вкупно | 202, | 194, | 251 |
| — Грозје | 135, | 136, | 122 |
| — Месо | 94, | 78, | 102 |

*** Физичкиот обем на производството е према податоците на Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Македонија.

* Вредноста на производството е пресметана на база на податоците за физичкиот обем на производството и индексот на цените 1952 према 100 во 1938 година.

4) Движението на бројот на населението и неговата структура се гледа од следниот преглед:

| | Населено во 000 | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|
| | 1931 г. | 1939 г. | 1948 г. | 1953 г. |
| | (попис) | (процена) | (попис) | (попис) |
| Вкупно население: | 947 | 1056 | 1153 | 1304 |
| Индекс | 100 | 116,7 | 121,7 | 137,6 |
| — Структура | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Од тоа: | | | | |
| — Земјоделско население | 702 | 779 | 823 | 815 |
| Индекс | 100 | 110,9 | 117,2 | 116 |
| — Структура | 74,1 | 73,7 | 71,3 | 62,5 ⁺ |
| — Неземјоделско население | 245 | 277 | 325 | 489 |
| Индекс | 100 | 113 | 132,6 | 199,5 |
| — Структура | 25,9 | 26,3 | 28,7 | 37,5 |

5) Иако земјоделското производство во 1953 година расте за 31% во однос на просекот 1930/39 година, до некое значајно подобрување на снабдувањето со земјоделски производи не е дошло поради релативно поголемиот пораст на населението воопште, а посебно на градското население. Ни родната година не можеше да ги реши тешкотиите кои се резултат на релативното заостанување на земјоделското производство, и ниската продуктивност на трудот во земјоделството. Поред тоа послевоенниот период имаше неколку сушни години.

Овие тешкотии се зголемуваат уште и од следните причини:

а) Голем дел од земјоделското производство пропаѓа, затоа што не се прибира навреме или што не се преработува, како резултат на недостаток на технички средства (ладњачи, конзервни работилници, млинови, силоси, кланицы и др.).

б) Слабите патишта и немање доволно транспортни средства за превоз на земјоделски производи допринесуваат да не може целата произведена стока да се изнесе на пазар (нарочно градинарските култури — произведени во поодалечените места) и по тој начин да се благовремено интервенира на пазарот.

в) Трговската мрежа не е доволно опремена за привлекување на земјоделските производи. Немање на амбалаж и друго допринесува да приливот на стоки на пазарот не е рамномерен поради кое се јавуваат и големи разлики во цените на земјоделски производи по поедини реони. Трговската мрежа која во 1953 година послушаше на база на разлика во цени беше ориентирана и стимулирана на остварување што повисоки цени и заработки, бидејќи беше недоволно стимулирана за поголем промет. Поради тоа цените на земјоделските производи во поедините реони покажуваа често колебање.

г) Големата градежна дејност во другите стопански области допринесе да еден дел од земјоделските производители, (сезонски работници во градежништвото, мелиорациите, превозништвото и др.) остваруваат високи приходи од овие дејности надвор од земјоделството. Ова допринесува овие земјодел-

* Смалувањето на бројот на земјоделското население во 1953 година во однос на 1948 год. иде делимично и поради различната методологија на овие два пописа.

ски производители да не обработуваат дел од сета своја земја и по тој начин остануваат сè уште извесни површини незасејани.

• д) Несредените прилики (организациони и технички) во селанските работни задруги допринесуваа да не се во доволна мера развива земјоделското производство.

Сите овие и други тешкотии со кои се сретнуваа земјоделството допринесуваа вкупното производство да не биде поголемо.

б) Во текот на 1952/53 година беа превземени следните мерки во земјоделството:

а) Зголемени се инвестиционите вложувања во земјоделството, што се гледа од следниот преглед:

| | Во текушти цени (во милиони динари) | |
|--|--|-----------|
| | 1952 год. | 1953 год. |
| — Инвестирано од банков кредит и буџетот | 2.113 | 3.300 |

Со овие инвестициони вложувања подигнати се околу 2.000 ха нови лозја (1952/53 година) од кое 140 ха нови матичњади, набавени се околу 100 трактори и останати приклучни машини, изградена е мрежа на канали за наводнување преку кои се наводнуваат околу 1035 ха површина (Повардарие и локални мелиорации), утрошени се поголеми материјални средства во земјоделските научни установи: институции, заводи, опитни станици и др. кои ќе допринесуваат да се земјоделската наука примени во пракса.

б) Во 1953 година дадени се регреси за набавка на земјоделски машини и справи и репродукционен материјал (вештачки ѓубрива, гориво, разни препарати и др.) во износ од 600.000.000.—

3.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИЗВОЗОТ ВО 1953 ГОДИНА

1) Вкупниот извоз во 1953 година е понизок за 6% од 1952 година. Извозот по група производи е бил следниот:

| Група производи | 1952 г. | 1953 г. | Индекс |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| — Индустриски производи | 2.272 | 1.829 | 81 |
| — Земјоделски и сточарски производи | 295 | 597 | 205 |
| Вкупно: | 2.567 | 2.426 | 94 |

2) Пониската реализација на извозот на индустриските производи е резултат на смалениот извоз на тутун поради слабата реколта на тутунот во 1952 година. Извозот на останатите индустриски производи е зголемен за 59% во однос на 1952 година. Најголем пораст на извозот е кај рудите — текстилните производи, граѓата и др.

3) Извозот на земјоделските производи е двојно поголем од претходната година и е резултат на добрата реколта во земјоделството и форсирањето на извозот на добитокот и месото особено во прво полугодие 1953 година.

4) Ориентацијата на извозот останува иста како и во изминатите години. Главните наши пазари како и досега беа западно европејските земји. Најголем дел од извозот остварен е во САД, Италија, Западна Германија, Франција итн. Во 1953 година забележен е пораст на извозот во земјите од блискиот исток.

4.

ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1953 ГОДИНА

1) За инвестициите во 1953 година карактеристични се следните моменти:

а) Во текот на 1953 година инвестирано е 23.510 милиони динари од инвестициониот кредитен фонд на Републиката.

б) Од средствата на народните одбори и претпријатијата инвестирано е 2.250 милиони динари.

Вкупно утрошените средства за инвестиции во 1953 година се поголеми за 88% во однос на 1952 година.

в) Структурата на инвестициите од републичкиот кредитен фонд е следната:

| | Структура 1953 г. |
|---------------------------------|----------------------|
| Индустрија | 59,1 |
| Земјоделство | 14,0 |
| Градежништво | 4,9 |
| Сообраќај (патишта и железници) | 10,1 |
| Шумарство | 0,7 |
| Трговија и угостителство | 0,4 |
| А — Вкупно стопанство | 90,2 |
| Станбено-комунална дејност | 5,2 |
| Културно-социјална дејност | 4,6 |
| Б — Вкупно општест. стандард | 9,8 100% |

г) Обемот на извршените градежни работи во 1953 година е поголем за 68% од 1952 година.

д) За извршување на градежните работи ангажирани се 10.102 работника и службеника повеќе отколку во 1952 година.

ѓ) Зголемениот обемот на инвестиционата дејност беше пропратен со покачување на цените на градежните материјали во просек за 12% во однос на 1952 година, што на продажната цена во градежништвото значи покачување од 3%.

5.

ЦЕНИ НА МАЛО

1) Општи индекс на цените на мало во 1954 година во Народна Република Македонија во однос на 1952 година може да се види од следниот преглед:

| | 1938 год. = 100 | |
|------------|-----------------|---------|
| | 1952 г. | 1953 г. |
| — јануари | 1.096 | 1.116 |
| — април | 1.111 | 1.183 |
| — јули | 1.096 | 1.149 |
| — октомври | 1.081 | 1.070 |
| — декември | 1.102 | 1.024 |

Општиот индекс на цените на мало во месец декември во 1953 година е понизок за 7% во однос на истиот месец во 1952 година.

6.

КРЕДИТИ И ОПТИЦАЈ НА ПАРИТЕ

1) Во текот на 1953 година обемот на краткорочните кредити е пораснал за 5.343 мил. динари.

2) Паричниот оптицај во 1953 година е зголемен за 1.180 мил. динари.

Зголемувањето на оптицајот се должи во главном на наголемената стопанска активност во сите области, а нарочно на зголемениот промет кој бара и поголем оптицај на парите.

ГЛАВА III

ПРЕГЛЕД НА КАПАЦИТЕТИ КОИ СЕ ПУШТЕНИ ВО ПОГОН ВО 1953 ГОДИНА

Во текот на 1953 година пуштени се во погон следните нови капацитети:

- а) Во електростопанството пуштена е во погон ХЕ „Дошница“ со капацитет од 4 MW.
- б) Во индустријата на неметали пуштена е во погон Фабриката за лискунови производи „11 октомври“ — Прилеп со капацитет од 30 тона лискунови и 60 тона бакелитизирани производи.
- в) Во текстилната индустрија пуштена е во погон предилницата на текстилната фабрика — Штип со капацитет од 5.106 т.
- г) Во кожарската индустрија пуштена е во погон Фабриката за ситна кожа во Битола со капацитет од 300.000 м² ситна кожа.

ДЕЛ ВТОРИ

СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ЗА 1954 ГОДИНА

ГЛАВА IV

ИНДУСТРИЈА

1.

Развитокот на индустријата во 1954 година ќе се обезбеди:

- а) со подобро користење на постоеќите капацитети,
- б) со пуштање во погон на нови капацитети,
- в) со зголемување на извозот на индустриски производи,
- г) со издвојување на поголеми средства за подобро одржување и замена на постоеќите капацитети.

2.

Појдувајќи од резултатите кои се постигнати во 1953 година и можностите за производството, се очекува општ пораст на индустриско производство во 1954 година за 40%* во однос на 1953 година.

Се предвидува следниот пораст на индустриското производство по поедини гранки:

| | | Физички обем |
|------------|---------------------------|--------------|
| | | 1953 = 100 |
| Гранка 111 | — Електростопанство | 131 |
| „ 112 | — Јаглен | 132 |
| „ 115 | — Обоена металургија | 97 |
| „ 116 | — Неметална индустрија | 353 |
| „ 117 | — Метална индустрија | 131 |
| „ 120 | — Хемиска индустрија | 178 |
| „ 121 | — Градежна индустрија | 146 |
| „ 122 | — Дрвна индустрија | 108 |
| „ 123 | — Индустрија на хартија | 123 |
| „ 124 | — Текстилна индустрија | 175 |
| „ 125 | — Кожарска индустрија | 144 |
| „ 127 | — Прехранбена индустрија | 164 |
| „ 128 | — Графичка индустрија | 118 |
| „ 129 | — Туѓунова индустрија | 157 |
| „ 313 | — Експлоатација на шумите | 103 |

* Порастот е пресметан по пондерациониот систем на Сојузниот завод за статистика и евиденција.

3.

Порастот на производството во индустријата и пуштањето во погон на нови капацитети ќе овозможи да се запослат уште 3.000 нови работници и службеници.

4.

Предвидениот пораст на производството и запосленоста во индустријата ќе се оствари со пуштање во погон на следните нови капацитети во 1954 година:

- а) Во електростопанството ќе се пушти во погон Тец „Маџари“ III котел — Скопје со капацитет од 10 MW.
- б) Во индустријата на неметали ќе се пуштат во погон:
 - Фабриката за порцулан во Т. Велес со капацитет од 6.250 тона санитарна керамика и керамика за домаќинство. Во 1954 година ќе се користи капацитетот со 2.200 тона санитарна керамика и керамика за домаќинството.
 - Фабриката за стакло — Скопје, со капацитет 4.000 тона шупле стакло, 500 тона техничко стакло и 200 тона стаклена волна. Во 1954 година капацитетот ќе го користи со 1.000 тона шупле стакло, 500 тона техничко стакло и 50 тона стаклена волна.
 - в) Во текстилната индустрија ќе се пушти во погон кончалницата на Свиларскиот комбинат во Т. Велес, со капацитет од 50 тони, а во 1954 година капацитетот ќе го користи со 7,5 тони свилен конец.

ГЛАВА V

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1.

Поред мерките што ќе се превземат со општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија, за развиток на земјоделството ќе се превземат и следните мерки:

- а) Ќе се продолжи со инвестирањето во мелиорационите работи за наводнување во Повардарието и другите локални мелиорации,
 - б) Ќе се дадат гаранции за добивање кредити за важни стопански објекти во земјоделството како: кланици, хладњачи, силоси, млинови и др.
 - в) Ќе се превземат мерки за обезбедување на производството на квалитетен семенски материјал,
 - г) Ќе се зголеми користењето на постоеќата механизација,
 - д) Ќе се прошири капацитетот на овошните и лозовите расадници, како и ќе се подобри сортиментот и превземат мерки за асанација на овошните насади и расадници,
 - е) земјоделските стопанства ќе плаќаат 12% социјален допринос од фондот на платите на сезонските работници,
 - е) земјоделските стопанства ќе уплатуваат минимално 15,5 од амортизацијата (делот за замена).
- Сметајќи со резултатите од есената сетва и состојбата на посевите во 1954 година, се предвидува просечен род во земјоделството.

2.

Се предвидува поголема заинтересираност на земјоделските производители за проширување на производството и пазарот, како и зголемувањето приносите на единица површина.

Во 1954 година ќе се премине кон оданочување на земјоделските производители по катастар.

Се предвидува во 1954 година да се оствари данок на доход од индивидуалните производители и задруги во износ од 1.486 милиони динари.

ГЛАВА VI ШУМАРСТВО

1.

Развитокот на шумарството во 1954 година ќе се обезбеди:

а) Со знатно зголемување на амортизацијата да би се остварила база за развиток на оваа гранка со сопствени средства и отварање на нови реони за експлоатација,

б) со зголемувањето на шумската такса на дрвото на корен со цел на подобро користење на дрвната маса,

в) со зголемување на таксата за шумските пасишта,

г) со обезбедување дотации на шумските стопанства за узгој на шумите преку буџетот на наредните одбори.

2.

Се предвидува слободна лицитација на зимски-те и летните шумски пасишта за подолг временски период.

ГЛАВА VII ГРАДЕЖНИШТВО

1.

Развитокот на градежништвото во 1954 година ќе се обезбеди:

а) Со измена на системот на кредитирањето и воспоставување на стопанските односи помеѓу инвеститорот и изведувачите,

б) со создавање условија за поголемо натпреварување меѓу градежните претпријатија преку јавни лицитации.

2.

Се предвидува градежните работи во 1954 година да бидат помали за 18% од 1953 година.

ГЛАВА VIII АВТОСООБРАКАЈ

1.

Развитокот на автообраќајот во 1954 година ќе се обезбеди:

а) Со зголемувањето на амортизацијата со кое ќе се овозможи подобро одржување на транспортните средства и замена на дотрајалите,

б) со подобро користење на капацитетот на постоечкиот возен парк.

2.

Се предвидува пораст на обемот на транспортните услуги за 15% во однос на 1953 година.

ГЛАВА IX ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО

1.

Развитокот на трговијата и угостителството ќе се обезбеди:

а) Со учество на работните колективи во доходот на база направениот промет, а не само на база на разликите во цени,

в) со создавање на условија за меѓусебно натпреварување преку реорганизација на монополистичките претпријатија и со формирање на поголем број претпријатија и дуќани,

в) со смалување на залихи на стоки преку смалувањето на обемот на кредитите во трговијата.

2.

Се предвидува стоковиот промет во 1954 година во трговијата да биде поголем за 2,2%, а во угостителството за 4,7% во однос на 1953 година.

Индекс

| | 1952 = 100 | 1953 = 100 | 1954 г. |
|-----------------|------------|------------|---------|
| — Трговија | 106,4 | 108,8 | 102,2 |
| — Угостителство | 112,0 | 117,3 | 104,7 |

ГЛАВА X ЗАНАЕТЧИСТВО

Развитокот на занаетчиството ќе се обезбеди:

1.

а) Преку ускладувањето на данокот на промет на производите и услугите, преку распределбата на добивката на занаетчиските претпријатија и дуќани, како и со оданочувањето на доходот на приватните занаетчиски дуќани, со нивните можности за остварување на приходи. Ова ќе овозможи да на пазарот бидат во еднакви условија со индустриските претпријатија,

б) со овозможување на занаетчиските претпријатија и дуќани да можат под општите условија да учествуваат во добивањето на долгорочни кредити при Народната банка.

2.

Се предвидува следниот пораст на обемот на производството:

Индекс

| | 1952 = 100 | 1953 = 100 | 1954 г. |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| — Занаетчиското производство и услуги | 110 | 129 | 117 |

ГЛАВА XI ИЗВОЗ

Се предвидува во 1954 година да се извезат индустриски стоки и земјоделски производи во износ од 3.050 милиони динари. Во однос на извозот од 1953 година предвидениот извоз е поголем за 26%.

Порастот на извозот по групи производи е следниот:

| | 1953 г. | 1954 г. |
|--------------------------|---------|---------|
| 1) Индустриски производи | 100 | 117 |
| 2) Тутун | 100 | 172 |
| 3) Земјоделски производи | 100 | 79 |
| Вкупно | 100 | 126 |

ГЛАВА XII ИНВЕСТИЦИИ

1.

Инвестиционите вложувања во 1954 година ќе се обезбедат:

а) Со средствата за инвестиции што ќе ги финансира Сојузниот буџет на територијата на Народна Република Македонија за објектите:

- Железарата — Скопје
- Рудници за железо — Кичево
- Хеџ — Маврово
- Хеџ — Вардар
- Железничка пруга — Пере Тошев — Жван.

б) Со средствата за инвестиции од кредитниот фонд на Федеративна Народна Република Југославија, за довршувањето на објектите започнати во минатите години, за кои што НО и Републиката ќе дадат гаранции.

в) Со буџетски инвестиции предвидени во буџетот на Републиката и буџетите на народните одбори.

г) Со средствата на републичкиот инвестиционен кредитен фонд за реконструкции и рационализации на дотрајалите капацитети во индустријата, и другите стопански организации и за унапредување на производството на тутун и ориз.

д) Со зголемување на користењето на средствата од амортизациониот фонд на стопанските претпријатија.

2.

Средствата што ќе се финансираат од сојузниот буџет, за инвестиции на објектите: железарата — Скопје, рудници за железо — Кичево, Хеџ „Маврово“, Хеџ „Вардар“, и железничката пруга Пере Тошев — Жван изнесуваат 5.370 милиони динари.

Се предвидува средствата што ќе се финансираат од кредитниот фонд на Федеративна Народна Република Југославија, да изнесуваат 10.440 милиони динари.

Се предвидува од средствата на претпријатијата и народните одбори да се инвестираат средства во износ од 1.500 милиони динари. Се предвидува да целиот износ на амортизацијата во 1954 година не ќе се утроши, а да од тие средства се утроши вредност во износ од 2.500 милиони динари.

Се предвидува од средствата на републичкиот кредитен фонд да се утрошат 480 милиони динари.

ГЛАВА XIII

ЦЕНИ

А — Цените во индустријата

1.

Се предвидува снижување на цените на индустриските стоки што се произведуваат на територијата на Народна Република Македонија во просек од 5,6%.

Предвиденото снижување на цените се очекува да дојде постепено во текот на годината.

Б — Цените во земјоделството

2.

На пазарот на земјоделските производи не се очекува битна промена на нивото на цените во 1954 година во однос на 1953 година.

3.

Формирањето на предвиденото ниво на цените на пазарот ќе се обезбеди:

а) Со превземање мерки на спречување на користење на монополистичката положба на пазарот на претпријатијата,

б) со водење на одговарашта кредитна политика,

в) со контрахирање на поедини важни индустриски култури и други земјоделски производи.

ГЛАВА XIV

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

А — Приходи на населението

На основа стоко-паричниот биланс се предвидува да се формираат куповни фондови во износ од 24.900 милиони динари.

Се очекуваат следните промени:

а) Се предвидува зголемување на фондот на платите за 1,8% поради зголемувањето на средните плати претежно во администрацијата, како и на извесно позголемување на бројот на запослените.

б) Се предвидува социјалните примања во 1954 година да бидат помали од остварените во 1953 година за 470 милиони динари.

в) Се предвидуваат приходите од продажба на селскостопанските производи да се зголемат за 1.860 милиони динари во однос на 1953 година.

Б — Расходи на населението

Се предвидува паричните нестокови расходи на населението да се зголемат во однос на 1953 година за 587 милиони динари, односно 11%.

Зголемувањето на нестоковите расходи на населението ќе уследи поради покачувањето на данокот на доход од земјоделството како резултат на реорганизацијата на селанските работни задруги и зголемувањето на бројот на даночните обврзници, покачувањето на расходите за кириите, како и поради предвиденото поголемо користење на сообраќајот, потрошњата на електричната енергија и друго.

ГЛАВА XV

ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО ПРОИЗВОД И НАРОДНИОТ ДОХОД

Врз основа на изнесените смерници се очекува пораст на вкупниот општествен бруто продукт во 1954 година, како следува:*

| | 1952=100 | | 1953=100 | | | |
|----------------------------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 1952 | 1953 | 1954 | 1953 | 1954 | 1954 |
| Вкупен општествен производ | 49.922 | 52.055 | 58.154 | 104,3 | 116,5 | 111,7 |
| Амортизација | 2.869 | 4.486 | 4.766 | 156,4 | 166,1 | 106,2 |
| Доход | 47.053 | 47.569 | 53.388 | 101,1 | 113,5 | 112,2 |

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД ПО ОБЛАСТИ

| | Во милиони динари | | | | | |
|------------|-------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | Индекс | | | | | |
| | 1952=100 | | 1953=100 | | | |
| | 1952 | 1953 | 1954 | 1953 | 1954 | 1954 |
| Стопанство | | | | | | |
| вкупно | 49.922 | 52.055 | 58.154 | 104,3 | 116,5 | 111,7 |
| Индустрија | 18.416 | 15.520 | 22.730 | 84,3 | 123,4 | 146,5 |

* Општествениот бруто производ е пресметан по цените од 1954 година.

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Земјоделство* | 19.691 | 20.238 | 20.231 | 102,8 | 102,7 | 100,0 |
| Градежништво | 4.161 | 6.495 | 4.547 | 156,1 | 109,3 | 70,0 |
| Сообраќај | 2.093 | 3.429 | 3.379 | 163,8 | 161,4 | 98,5 |
| Трговија | 2.745 | 3.420 | 4.231 | 124,6 | 154,1 | 124,0 |
| Угостителство | 568 | 655 | 610 | 115,3 | 107,4 | 93,1 |
| Занаемство | 2.248 | 2.988 | 2.426 | 102,2 | 107,9 | 105,6 |

ДЕЛ ТРЕТИ

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

За постигнување предвидениот развиток на стопанството во 1954 година во оквир на смерниците и задачите поставени во претходниот дел на овој план, според прописите од Законот на општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија, државните органи, установи, банките, општествените и стопанските организации се должни да се придржуваат на прописите за економските инструменти и мерки одредени во овој дел од планот воколку се однесуваат за нив.

ГЛАВА XVI

СТОПИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА

1.

Земјоделските стопанства ќе уплатуваат амортизација на основните средства минимално 15,5% од износот определен со привремената одлука за стопите на амортизацијата на стопанските организации (делот за замена) „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53 година.

2.

Се овластуваат народните одбори да можат со своите општествени планови да пропишат и повисок процент за уплата на амортизацијата на основните средства во земјоделските стопанства од минималниот процент утврден во претходниот оддел.

3.

Ако земјоделските стопанства кои уплатуваат намалена амортизација по снижени стопи, остварат добивка, распределба на добивката помеѓу народниот одбор на околицата (градот) и земјоделското стопанство, може да се врши по општи прописи само во случај ако се предварително уплати полниот износ на амортизацијата.

4.

Новооснованите земјоделски стопанства и земјоделските задруги организирани како претпријатија, селанските работни задруги и земјоделските стопанства на задругите, се ослободуваат од уплатување на амортизација во 1954 година и се сметаат, према останатите обврски, како пробен погон.

5.

Се овластуваат народните одбори на околиците (градот) и градските општини со самостојни права да можат, во изузетни случаи земјоделските сто-

* Во земјоделството за економската 1952/53 година е земен просечниот општествен производ, а не остварениот, поради тоа што упоредувањето со сушната година би било нереален пораст.

панства кои се недоволно изградени да ги сметаат како пробни погони и ги ослободат од општествените обврски, со исклучение на земјарината и доприносот за социјалното осигурување.

6.

Шумските стопанства можат за амортизација да употребат 43% — 100% од продажната цена на дрвото на корен.

Во рамките на одредените стопи од претходниот став, се овластуваат народните одбори на околиците (градот) и градските општини со самостојни права да ги одредат стопите на амортизацијата.

ГЛАВА XVII

ФОРМИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1.

Се формира републички инвестиционен кредитен фонд во износ од 480 милиони динари.

2.

Средствата на републичкиот инвестиционен кредитен фонд ќе се формираат од ануитетите кои доспеваат во 1954 година на инвестиционите кредити од миналите години, од делот на дополнителниот данок на промет на тутун и дополнителниот данок на доход на ориз.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да може да префрли средства во овој фонд од буџетот.

3.

Средствата на републичкиот инвестиционен кредитен фонд можат да се ползуваат за довршување реконструкции и рационализации во постоечките стопански организации.

Определен дел од средствата на републичкиот инвестиционен кредитен фонд ќе се ползуваат и за унапредување на производството на тутун и ориз.

Средствата на републичкиот инвестиционен кредитен фонд не можат да се користат за изградба на нови капацитети, нити за изградување на нови погони во изградените капацитети.

4.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да пропише поблиски прописи за условијата под кои ќе се доделува кредит на стопанските организации, и го определи делот за унапредување на производството на тутун и ориз.

ГЛАВА XVIII

РЕНТА

1.

Рента ќе плаќаат следните стопански организации:

| | |
|---------------------|-----|
| а) Рудник „Радуша“ | 34% |
| б) Рудник „Злетово“ | 34% |

2.

Вкупно остварената добивка на претпријатијата служи како основа за пресметување на рентата.

Вкупниот износ на рентата ќе се употреби за потребите на Републиката.

ГЛАВА XIX

РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. —

Делот од данокот на промет од 20% што со Сојузниот општествен план и' припаѓа на Републиката се распределува:

— За подмирување на потребите на Републиката 8%.

— За подмирување на потребите на Народните одбори 12%.

2.

Целокупниот износ на данокот на промет кој се наплатува на подрачјето на народните одбори од задруги, приватни дукани, приватни занаетчи и други приватни лица, данок на промет од вино и ракија и колење на добиток и продажба на вредносници им припаѓа на народните одбори.

3.

Индивидуалните и задружните производители на тутун плаќаат 8% данок на промет од продажната цена на тутунот.

Данокот на промет што ќе се добие со примена на претходниот став ќе се употреби:

— 50% за републичкиот инвестиционен кредитен фонд.

— 50% за покривање на потребите на народните одбори.

4.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе упатство за начинот на пресметувањето и уплатата на данокот на промет на тутун.

ГЛАВА XX

ДОПРИНОС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1.

Допринос за социјалното осигурување се уплатува по стопата од 45% од износот на исплатените плати.

2.

На фондот на платите на сезонските работници во земјоделските стопанства ќе се уплатува допринос за социјално осигурување по стопата од 12%.

3.

Стопата на доприносот за социјално осигурување од 45% се дели:

а) На Заводот за социјално осигурување на Народна Република Македонија 33%.

б) На Заводите за социјално осигурување на околиите и град Скопје 12%.

4.

Постојаните обртни средства на Заводот за социјално осигурување се утврдуваат во износ од 350 милиони динари.

ГЛАВА XXI

СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1.

Стопата на основен данок на доход од земјоделството изнесува 6% од катастарскиот доход:

2.

Стопата на основниот данок на доход од самостојни занимања и имоти изнесува 6% од остварениот доход.

3.

Износот на основниот данок на доход од земјоделството и основниот данок на доход од самостојни занимања и имоти ќе се употреби:

— 75% за покривање на потребите на Републиката

— 25% за покривање на потребите на народните одбори.

4.

Стопите на дополнителниот данок на доход од селското стопанство изнесуваат:

| На приход во 000 динари | Дополнителна стопа | |
|----------------------------|--------------------|------------|
| | Минимална | Максимална |
| До — 30 | 1 | 2 |
| 30 — 50 | 2 | 4 |
| 50 — 80 | 4 | 6 |
| 80 — 120 | 6 | 9 |
| 120 — 160 | 9 | 12 |
| 160 — 200 | 12 | 16 |
| 200 — 250 | 16 | 19 |
| 250 — 300 | 19 | 24 |
| 300 — 400 | 24 | 28 |
| 400 — 500 | 28 | 34 |
| 500 — 600 | 34 | 40 |
| 600 — 700 | 40 | 48 |
| Преку 700 | 48 | 59 |

15. /

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да ги пропише минималните и максималните стопи на дополнителниот данок на доход од самостојни занимања и имоти.

6.

Индивидуалните и задружните производители на ориз плаќаат дополнителен данок на доход на ориз.

Средствата од дополнителниот данок на доход на ориз ќе се распределат:

— 50% за инвестициониот кредитен фонд на Републиката

— 50% за подмирување на потребите на народните одбори.

7.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да пропише дополнителна скала за оданочувањето на оризот и донесе упатства за начинот на пресметувањето и уплатувањето на овој данок.

ГЛАВА XXII

УЧЕСТВО НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ВО ПРИХОДИТЕ НА ОКОЛИИТЕ

1.

Народната Република учествува во приходите на околиците чии вкупни приходи и средства на стопанските организации, по одбивањето на данокот на добивка, рентата, резервните фондови на претпријатијата и делот од добивката за фондот на платите, по глава на жител ги надминуваат износите во скалата од оддел 2 од оваа глава.

2.

Износот со кој Републиката учествува се пресметува со примена на следните стопи, кои се одредени во однос на бројот на жителите и на вкупните приходи на околицјата и средствата од стопанските организации.

Средства на околица — на еден жител

| Број на жители | Од 3.701 до 4.000 | Од 4.001 до 4.300 | Од 4.301 до 4.800 | Од 4.801 до 5.100 | Од 5.101 до 5.500 | Преку 5.500 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Проценти | | | | | |
| До 50.000 | — | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 50 — 80.000 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 80 — 100.000 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 100 — 110.000 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 110 — 120.000 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Преку 120.000 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

При применувањето на ова скала, републичките дотации на народните одбори не влегуваат во вкупните приходи.

3.

Народната Република учествува во вкупните приходи со примена на стопата од 10% во оние градови во ранг на околица безоглед на бројот на жителите чии приходи се над 11.000 динари по глава на жител.

4.

Средствата кои ќе се остварат со примена на горната скала за оданочување на околиците (градот) ќе се употребат за покривање на дел од расходите на стопанско заостанатите околии.

5.

Се овластуваат народните одбори на околиците да одредат процент со кој градските општини со самостојни права учествуваат во делот на добивката која останува на околицјата.

ГЛАВА XXIII

ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ

1.

Минимална цена на дрвото на корен се утврдува на 476 динари на м³.

2.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе прописи со кои ќе се регулира начинот на издавање на пасиштата и утврдување на висината на шумската такса и таксата на пасиштата.

3.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе тарифа за цените на електричната енергија.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НИВНАТА ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА

ГЛАВА XXIV

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

1.

Во 1954 година Републиката ќе располага со средства во износ од 7.652 милиони динари.

2.

Средствата од претходниот оддел Републиката ќе ги обезбеди од следните извори:

| | милиони динари |
|--|----------------|
| а) Данок на промет | 633 |
| б) Данок на промет на тутун од тутонопроизводителите | 200 |
| в) Основен данок на доход | 506 |
| г) Дополнителен данок на доход на ориз | 50 |
| д) Рента | 311 |
| е) Учество во вкупните приходи на народните одбори | 407 |
| ж) Буџетски приходи | 1.558 |
| з) Сојузни дотации | 3.987 |

ГЛАВА XXV

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1.

Средствата со кои располага Републиката во 1954 година во висина од 7.652 милиони динари се распределуваат:

| | милиони динари |
|---|----------------|
| а) За републички инвестиции | 2.374 |
| б) За општествени фондови | 3.288 |
| в) Помош на стопанско-заостанатите околии | 100 |
| г) Дотации на народните одбори вкупно | 1.640 |
| д) Републички кредитен фонд | 250 |

2.

Предните средства за дотации на народните одбори се доделуваат на:

| | |
|---------------------|-----|
| ОНО — Битола | 134 |
| ОНО — Гевгелија | 91 |
| ОНО — Гостивар | 103 |
| ОНО — Дебар | 156 |
| ОНО — Кичево | 186 |
| ОНО — Крива Паланка | 99 |
| ОНО — Титов Велес | 53 |
| ОНО — Малешево | 124 |
| ОНО — Овче Поле | 173 |
| ОНО — Охрид | 307 |
| ОНО — Преспа | 75 |

| | |
|--------------|----|
| ОНО — Скопје | 31 |
| ОНО — Тетово | 40 |
| ОНО — Тиквеш | 68 |

ГЛАВА XXVI РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ

Средствата за републички инвестиции од претходната глава ќе се употребат:

| | милиони динари |
|---|-------------------|
| 1) Студии и истражувања: | |
| а) Истражни работи на талк, лискун фелшпат, гипс и друго | 30 |
| б) Истражни работи за обоени метали (антимон) олово, цинк, маңган, бакар, руспил, арсен и друго | 60 |
| в) Истражувања на нафта | 10 |
| г) Студии и проекти за ф-ка за шеќер | 30 |
| д) Студии и проекти за железнички чвор Скопје и пругата Гостивар-Кичево | 10 |
| е) Студии и изработка на техничка документација за рудникот за јаглен „Осломеј“ | 25 |
| 2) Мелиорации во земјоделството: | |
| а) Мелиорации во Повардарие (Богданци, Удово, Пепелиште и Трстеничко Поле) | 450 |
| б) Локални мелиорации (Шум, Рашче, Студена бара, Креница и Бањско) | 130 |
| в) За одводнување на Струмичкото Поле | 80 |
| г) За одводнување на Пелагонија | 120 |
| д) За уредување на буици | 110 |
| е) Студии и истражувања во водостопанството и буици | 110 |
| 3) За станбена зградба во Скопје за стручњаци | 300 |
| 4) За продолжување на градбата на следните здравствени објекти: | |
| а) Клинички блок | 300 |
| б) Душевна болница | 100 |
| в) Костна ТБЦ — Охрид | 79 |
| 5) Инвестиции на Секретаријатот за внатрешни работи | 70 |
| 6) Инвестиции во земјоделските научни установи (институти, заводи и станици) | 150 |
| 7) Реконструкција на зградата на Народното собрание | 120 |
| 8) Завршување на административната зграда на републичките установи | 90 |
| 9) Средствата наменети за помош на стопанско-заостанатите околии се распределуваат: | |
| а) НО на Малешевска околија | 39 |
| — Индустриски објекти | 35 мил. дин. |
| — Студии и истражувања | 4 „ „ |
| б) НО на Дебарска околија | 38 „ „ |
| — 270 ха мелиорации | 35 „ „ |
| — Студии и истражувања | 3 „ „ |

| | |
|--------------------------------|----------|
| в) НО на Кр. Паланечка околија | 23 „ „ |
| — 20 ха лозја, 10 ха овошт. | 17,6 „ „ |
| — Студии и истражувања | 5,4 „ „ |

ГЛАВА XXVII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе поблиски прописи за спроведување на третиот дел од Општествениот план.

2.

Овој општествен план важи од 1 јануари 1954 година.

Во колку постои несогласност помеѓу стопанските инструменти и мерки утврдени со овој план и стопанските инструменти и мерки утврдени со привремената одлука до донесувањето на овој план, Извршниот совет на Народното собрание на Народното собрание на Народна Република Македонија може да пропише на кој начин стопанските организации ќе ги применуваат прописите за стопанските инструменти и мерки утврдени со овој план за времето од I.I до I.IV.1954 година.

49 ✓

На основа член 21 став 1 точка 8 од Уставниот закон и член 22 став 1 од Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53), Народното собрание на Народна Република Македонија на посебни седници на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржани на 26 март 1954 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ТРГОВСКА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се оснива Трговска комора на Народна Република Македонија, со седиште во Скопје.

Дејноста на Комората се простира на подрачјето на Народна Република Македонија.

2. Контрола над законитоста на одделни акти на Комората врши Државниот секретаријат за работи на стопанството на Народна Република Македонија.

3. Комората основана со оваа одлука ги превзема сите права и обврски на Трговско-угостителската комора на Народна Република Македонија кои се однесуваат на дејноста во областа на промет со стоки.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 236

Скопје, 26 март 1954 година

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

50

На основа член 21 став 1 точка 8 од Уставниот закон и член 22 став 1 од Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53), Народното собрание на Народна Република Македонија на посебни седници на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржани на 26 март 1954 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗ НА УГОСТИТЕЛ-
СКИТЕ КОМОРИ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се оснива Сојуз на угостителските комори на Народна Република Македонија, со седиште во Скопје.

Дејноста на Сојузот се простира на подрачјето на Народна Република Македонија.

2. Контрола над законитоста на поодделни акти на Сојузот врши Државниот секретаријат за работи на стопанството на Народна Република Македонија.

3. Во Сојузот на угостителските комори на Народна Република Македонија можат да членуваат околски и градски угостителски комори.

4. Сојузот основан со оваа одлука ги превзема сите права и обврски на Трговско-угостителската комора на Народна Република Македонија, кои се однесуваат на дејноста во областа на угостителските услуги.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 237

Скопје, 26 март 1954 година.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

51

На основа член 55 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 март 1954 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 26 март 1954 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА НАГРАДИТЕ И НАКНА-
ДИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ**

Член 1

Член 3 од Одлуката за наградите и накнадите на народните пратеници на Народното собрание, од 26 јануари 1954 година, се изменува и гласи:

„Ако членот на Републичкиот собор што во Народното собрание или Извршниот совет врши постојана функција истовремено и во народен одбор или на друго место врши постојана функција за која во народниот одбор односно другото место е предвидена посебна функционална плата, тој може да прима само една функционална плата и тоа онаа што ќе ја одреди самиот член на Републичкиот собор“.

Член 2

Во член 6 се додава став 2 кој гласи:

„Членот на Републичкиот собор, што прима постојана месечна плата за служба или функција извон Народното собрание (член 4) или пензија, прима помала месечна пратеничка награда но не помала од една четвртина од постојаната пратеничка награда. За висината на оваа награда одлучува Административниот одбор“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила кога биде изгласана во Републичкиот собор и во Соборот на производителите на Народното собрание.

Број 239

26 март 1954 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

52

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ

На основа член 43 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 19 точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Народното собрание на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1954 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 26 март 1954 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ

I. — Се потврдува Уредбата за јавниот превоз во патниот сообраќај, број 170 од 11 декември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 39/53), донесена на основа член 19 точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија.

II. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 233

Скопје, 26 март 1954 година.

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

53

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ

На основа член 42 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 19 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, на својата седница одржана на 25 март 1954 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ

1) Се потврдуваат уредбите донесени на основа член 19 точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија донесени од Извршниот совет во времето од 15 септември 1953 година до 19 декември 1953 година и тоа:

— Уредбата за воведување на петгодишно школување во учителските школи, бр. 126 од 6 октомври 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 34/53);

— Уредбата за оформување образованието на лицата што се на учителска должност, бр. 134 од 16 октомври 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 34/53);

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 238

Скопје, 25 март 1954 година.

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

54

На основа став 2 од член 9 на Законот за народните одбори на околиците, во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Извршниот совет донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СЕДИШТЕТО НА МАЛЕШЕВСКА ОКОЛИЈА

1. Седиштето на Малешевска околица се пренесува во Берово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 38

26 март 1954 година

Скопје.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

55

На основа член 43 и 52 од Законот за уредување на народните судови и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СЕДИШТЕТО НА ОКОЛИСКИ СУД

Член 1

Седиштето на Околинскиот суд во Пехчево, основан со Уредбата за одредување бро-

јот и територијалната надлежност на окружните и околските судови во Народна Република Македонија бр. 420 од 23 април 1952 година („Службен весник на НРМ“ бр. 14/52) се пренесува од Пехчево во Берово.

Член 2

Напатство за извршување на оваа одлука донесува по потреба Државниот секретар за правосудна управа.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 42

26 март 1954 година

Скопје.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

56

На основа член 71 точка 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ ХИГИЕНСКИ ЗАВОД ВО СКОПЈЕ

1. Хигиенско-епидемиолошкиот институт во Скопје основан со Решение на Министерот за народно здравје на НРМ бр. 2325 од 18 декември 1950 година, работи под назив Централен хигиенски завод.

Седиште на Заводот е во град Скопје.

2. Задачите на Централниот хигиенски завод се:

— да врши научно-истражувачка работа во областа на акутните и хроничните болести, професионалните оболења и другите масовни болести;

— да открива, постојано следи, систематски проучува и води борба против причинителите на заразните и масовни болести со сите лабораториски, статистички и други методи и да предлага мерки за нивното сузбивање;

— да врши научно-истражувачка работа на полето на општата хигиена, хигиенска заштита на трудот, комунална хигиена, училишна хигиена и др. и да предлага мерки за отклонување на хигиенските услови;

— да прибира податоци и води евиденција за заразните болести и за хигиенско-епидемиолошката состојба во Републиката;

— да се грижи за обезбедување стручно усовршување на здравствените работници од хигиенско-епидемиолошката служба;

— да врши стручен надзор над работата на хигиенско-епидемиолошките установи по

принципите на современата медицинска наука;

— да подготвува и објавува стручни и научни трудови и публикации по работи од својата надлежност;

— да води здравствена статистика;

— во народот да шири здравствена провета.

3. На чело на Централниот хигиенски завод стои директор на Заводот.

Директор на Заводот поставува Советот за народно здравје и социјална заштита во согласност со Извршниот совет.

4. За управувањето на Централниот хигиенски завод и за организацијата на неговите органи на управувањето и нивната работа сходно важат прописите за управување со здравствените установи.

5. Централниот хигиенски завод има посебна претсметка на приходи и расходи во состав на претсметката на приходите и расходите на Советот за народно здравје и социјална заштита.

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на Централниот хигиенски завод е директорот на Заводот.

6. Упатства за спроведување на ова решение донесува Советот за народно здравје и социјална заштита.

7. Со ова решение се заменува решението на Министерството за народно здравје на НРМ бр. 2325 од 18 декември 1950 година.

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 40

25 февруари 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

57 ✓

На основа член 4 и 41 од Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЕДНИЦА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се оснива заедница на електростопанските претпријатија под фирма: „Електростопанска заедница“ (во понатамошен текст: Заедница).

Седиштето на Заедницата е во град Скопје.

2. Задача на Заедницата е:

а) поекономично користење на електроенергетските постројки во НР Македонија;

б) задоволување потребите на потрошувачите во електрична енергија; и

в) проширување на електростопанскиот систем и електрификација на НР Македонија.

3. Во Заедницата задолжително се здружуваат:

— Електричното претпријатие „Скопје“ со седиште во град Скопје;

— Електричното претпријатие „Мацари“ со седиште во село Мацари — Скопско;

— Електричното претпријатие „Штип“ со седиште во град Штип; и

— Електричното претпријатие „Битола“ со седиште во град Битола.

4. До донесувањето на статутот на Заедницата се формира управен одбор на Заедницата од 16 члена во кој влегуваат претставители на здружените претпријатија и колективот на Заедницата и тоа по клучот кој согласно ќе го определат претставители на здружените претпријатија на заеднички состанок.

По определување на клучот од претходниот став работничките совети на напред споменатите претпријатија односно колективот на Заедницата да ги изберат своите претставители од претходниот став во рок од 15 дена од уписот на ова решение во регистарот на стопанските организации.

5. Обрачунскиот центар на електростопанскиот систем на НР Македонија да престане со работата на 31 март 1954 година.

Сите средства, права и обврски на Обрачунскиот центар да ги превземе Заедницата и за тоа истите да состават примопредаен биланс со состојба на 31 март 1954 година.

Постоечкиот персонал на Обрачунскиот центар да го превземе Заедницата.

Примо-предајата од став 2 од ова точка да се изврши во рок од 30 дена од уписот на ова решение во регистарот на стопанските организации.

6. Управниот одбор од точка 4 на ова Решение е должен во рок од 60 дена од уписот на ова решение во регистарот на стопанските организации да донесе Статут на Заедницата.

Конституирањето на Заедницата да се изврши во рок од 30 дена од донесувањето на Статутот на Заедницата.

Број 39.

26 март 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Ѓупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5641/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 454, рег. бр. 454, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Јордан Арсов Трајковиќ, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 22а.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Арсов Трајковиќ. (159)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5806/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 462, рег. бр. 462, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Петар Ценев Димковски, со седиште во Куманово, ул. „Г. Темпо“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ценев Димковски. (160)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5973/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 469, рег. бр. 469, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Милан Арсов Трајковиќ, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 38.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Арсов Трајковиќ. (161)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5976/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 470, рег. бр. 470, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Тихомир Харитонов Чавдаревски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божинов“ бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тихомир Харитонов Чавдаревски. (162)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6072/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 475, рег. бр. 475, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Кариман Мемедов Демировски, со седиште во Куманово, ул. „Г. Темпо“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кариман Мемедов Демировски. (163)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6177/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 477, рег. бр. 477, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Драгутин Стојменов Тасевски, со седиште во Куманово, ул. „Нова Југославија“.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Стојменов Тасевски. (164)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6195/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 481, рег. бр. 481, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Стојан Горѓев Трендафиловски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 44.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Горѓев Трендафиловски. (165)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6338/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 495, рег. бр. 495, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија Славко Петров Стојановски, со седиште во Куманово, ул. „Г. Темпо“ бр. 5.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Петров Стојановски. (165)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6399/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 500, рег. бр. 500, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Александар Игњатов Димитриевски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 23а.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Игњатов Димитриевски. (167)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5397/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 501, рег. бр. 501, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Трипко Манасов Димитриевски, со седиште во Куманово, ул. „Панче Пешев“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трипко Манасов Димитриевски. (168)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6389/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 502, рег. бр. 502, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Јордан Стојчев Димковски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 22б.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стојчев Димковски. (169)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6465/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 510, рег. бр. 510, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Петар Војков Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „Нова Југославија“.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Војков Трајковски. (170)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 13684/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 552, рег. бр. 552, занаетчискиот дуќан под фирма: Книжна-конфекција на Драгомир Томев Глигоровски, со седиште во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40.

Предмет на работата на дуќанот е: книжни конфекциони услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Томев Глигоровски. (171)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 3559/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Душан Стојков Серафимовски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин“ бр. 26.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Стојков Серафимовски. (205)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 2906/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Алија Мусли Исмаиловски, со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“ 104.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Мусли Исмаиловски. (206)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина Куманово бр. 26384/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Благој Младенов Арсовски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Младенов Арсовски. (207)

На основа дозволата од НО — Куманово бр. 17126/49 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јоско Начов Ивановски, со седиште во Куманово, ул. „Трг Маршал Тито“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоско Начов Ивановски. (208)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 3322/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Перса Симонова Пуревска со седиште во Куманово, ул. „Т. Георгиевски“ бр. 52.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перса Симонова Пуревска. (209)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 1819/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ефтим Г. Арсовски, со седиште во Куманово, ул. „Босанска“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Г. Арсовски. (210)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 3032/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Посластичар Воислав Миланов Јакимовски, со седиште во Куманово, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 26.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Миланов Јаќимовски. (211)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 435/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Шукри Исмаил Рамадановски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шукри Исмаил Рамадановски. (212)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 671/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 78, рег. бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Воислав Трајков Болтевски, со седиште во Куманово, ул. „Трг М. Тито“ 1.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Трајков Болтевски. (213)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 3749/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Сакип Ц. Сакиповски, со седиште во Куманово, ул. „Б. Шабани“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на јажина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сакип Ц. Сакиповски. (214)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 31965/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ѓорѓи Наско Величковик, со седиште во Куманово, ул. Брадина воденица“.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓе Наско Величковик. (215)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 1650—173/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Душан Спиrow Пуцковски, со седиште во Куманово, ул. „Лазар Колишевски“.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Спиrow Пуцковски. (216)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6162/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 479, рег. бр. 479, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Борис Борков Христовски, со седиште во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 37.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Борков Христовски. (197)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6535/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 543, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан под фирма: Седлар—сарач Миливој Симонов Ивановски, со седиште во Куманово, ул. „Трг Н. Југославија“ 24.

Предмет на работата на дуќанот е: седларо-сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миливој Симонов Ивановски. (198)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5775/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 461, рег. бр. 461, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамо Демиров Бајровски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамо Демиров Бајровски. (199)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 3364/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан под фирма: фотограф Герасим Николов Ивановски, со седиште во Куманово, ул. „М. Тито“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим Николов Ивановски. (200)

СОДРЖИНА

| | Страна |
|--|--------|
| 48. Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година | 161 |
| 49. Одлука за оснивање на Трговска комора на Народна Република Македонија | 170 |
| 50. Одлука за оснивање Сојуз на угостителските комори на НРМ | 171 |
| 51. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за наградите и накнадите на народните пратеници на Народното собрание | 171 |
| 52. Одлука за потврдување на уредби | 172 |
| 53. Одлука за потврдување на уредби | 172 |
| 54. Одлука за пренесување седиштето на Малешевска околија | 172 |
| 55. Одлука за пренесување седиштето на Околински суд | 172 |
| 56. Решение за Централниот хигиенски завод, во Скопје | 173 |
| 57. Решение за оснивање Заедница на Електростопанските претпријатија на подрачјето на Народна Република Македонија | 173 |